

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА – СКОПЈЕ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ, учебна 2020/2021 год.

Ова упатство е наменето за спроведување избори за Претседател и членови на **ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА – СКОПЈЕ**, закажани за ден **15.2.2021 година од 8.00 до 16:00 часот**.

За обезбедување слободни, фер и демократски избори на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, Изборната Комисија изготви План за спроведување на изборниот процес:

1. Деканот на Факултетот назначува Изборна комисија за спроведување на изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание (ФСС) за да го следи, надгледува и управува изборниот процес, од номинирање на кандидатите до гласање на денот на изборите.
2. Изборната комисија, по нејзиното назначување ќе ја преземе постапката на изборниот процес, и тоа:

I. НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

Избирачкиот одбор е составен од еден наставник и двајца студенти чија обврска е непосредно спроведување на изборите.

II. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ (ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ) ВО ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Кандидатите за членови во Факултетското студентско собрание (ФСС) се утврдуваат на Собори на студенти по предлог на студентите.

Собори на студенти се организираат со студенти од I, II III, и IV студиска година, како и студенти запишани на втор циклус студии, на сите студиски програми на Факултетот.

Денот, часот и местото на организирање на собирите се дефинирани со Одлуката на деканот за распишување избори која е објавена на веб страната на Факултетот и преку I know системот за сите студенти кои имаат запишано зимски семестар во учебната 2020/2021 година. Заради тековната состојба во која се наоѓа државата во услови на пандемија со вирусот CoVid-19, собирите на студентите ќе се организираат online, со користење на платформата Microsoft Teams.

На собирите можат да присуствуваат, да предлагаат и да бидат предложени студенти кои запишале зимски семестар во учебната 2020/2021 година.

Факултетското студентско собрание на ФЗНХ го сочинуваат 17 членови, и тоа по 4 претставници од секоја студиска година и 1 претставник од последипломски студии.

Изборната комисија формирана од деканот на Факултетот со Одлука со која се распишуваат изборите, врши проверка на исполнетост на условите и ги утврдува кандидатите за членови во Факултетското студентско собрание од предложените студенти на собирите на студенти.

На организираните собори на студенти, студентите предлагаат најмалку 4 (четири) кандидати за членови на ФСС за секоја студиска година, односно најмалку 1 (еден) кандидат од втор циклус студии.

Изборната комисија изготвува записник за секој одржан собир, во кој се констатира текот на собирот и поднесените предлози за студенти по студиски години со предложени кандидати за членови на ФСС.

Кандидат за Претседател на Факултетското студентско собрание може да биде студент кој ги положил сите испити заклучно со 3 семестар.

Кандидирањето на кандидатите за претседател на ФСС е лично, од страна на кандидатот со поддршка од минимум 20 потписи на студенти, со доставување на кандидатура со пријава до Архивата на ФЗНХ.

Листата на кандидати за Претседател на ФСС ја утврдува Изборната комисија, со проверка на исполнетост на условите.

По одржување на сите закажани собири на студенти, Изборната комисија врз основа на изготвените записници како и кандидатурите за Претседател, донесува Одлука со која констатира дека предложените кандидати ги исполнуваат (односно не ги исполнуваат) условите да бидат номинирани за членови на ФСС, односно за Претседател на ФСС.

Во одлуката се наведува кандидатот (ПРЕЗИМЕ И ИМЕ) и студиската година која ја претставува. Одлуката на Изборната комисија е конечна и се објавува на веб страната на Факултетот, најдоцна 7 дена пред одржување на изборите.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Сите активности на изборната комисија и избирачкиот одбор како и самиот процес на гласање ќе се одвива согласно важечките протоколи за заштита од КОВИД-19, утврдени од надлежните институции.

Членовите и Претседателот на ФСС се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање, со мандат од една година и со право на уште еден избор. Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. Изборната комисија изготвува 2 гласачки ливчиња:

- гласачко ливче со утврдени кандидати за претседател на ФСС на ФЗНХ,
- гласачко ливче со утврдени кандидати за членови на ФСС на ФЗНХ,

Тајното гласање го спроведува **Избирачкиот одбор**, кој пред одржување на гласањето обезбедува сè што е потребно за спроведување на изборите.

Избирачкиот одбор обезбедува 2 (две) гласачки кутии од кои: 1 (прва) гласачката кутија назначена каде се гласа за Претседател на ФСС на ФЗНХ, и 2 (втора) гласачката кутија назначена каде се гласа за претставници - членови на ФСС на ФЗНХ.

Гласачкото ливче го содржи логото на Факултетот (ФЗНХ) и Универзитетот (УКИМ) и печат на Факултетот (од студентска служба), кратко упатство за начинот на гласање, денот на одржување на гласањето, наведени се имињата и презимињата на утврдените кандидати по студиски години, наредени по азбучен ред според презимето на кандидатот со реден број пред презимето, и максималниот број на кандидати за кои се гласа.

Одделението за студентски прашања е должно, на барање од Изборната комисија да даде избирачки списоци на студенти кои имаат право да гласаат, по студиски години.

Изборната комисија пред одржување на гласањето ја констатира бројната состојба на сите студенти-потенцијални гласачи, и врши проверка на изборниот материјал.

Изборната комисија го доставува Избирачкиот список на користење на Избирачкиот одбор.

Гласачките ливчиња ќе се печатат на лице место при идентификација на секој студент кој има право на глас, заради зголемениот ризик од ширење на вирусот CoVid-19. Гласањето ќе се изведува почитувајќи ги сите мерки за безбедност на сите учесници во изборниот процес во рамки на Факултетот заради можно ширење на вирусот (со одржување на препорачано растојание, дезинфекција на раце, носење заштитни маски).

Право да гласа има секој студент кој запишал зимски семестар во учебната 2020/2021 година. Студентот на гласачкото место се идентификува со **индекс** и се потпишува во **избирачкиот список**, што е доказ дека го остварил своето право на глас. **Студентите кои немаат индекс за идентификација не можат да гласаат.**

Според структурата на Факултетско студентско собрание, студентите можат да гласаат за **1 (еден) кандидат на гласачкото ливче за Претседател, а за членови на ФСС за најмногу 4 (четворица) кандидати од секоја студиска година и 1 (еден) кандидат на последипломски студии**, со заокружување на редниот број на кандидатот.

Гласачките кутии се отвораат/затвораат точно на денот и часот наведени во Одлуката за распишување на изборите (**15.2.2021 година, од 08:00 до 16:00 часот**). По затворање на гласачкото место, и завршување на гласањето, Изборната комисија пристапува кон броење на гласовите. По пребројување на гласовите, Изборната комисија составува записник.

Доколку на гласачкото ливче за Претседател на ФСС се заокружени повеќе од 1 (еден) кандидат, ливчето ќе се смета за неважечко. Неважечко е и ливчето на кое се внесени нови имиња и ливчето од кое со сигурност не може да се утврди за кој кандидат се гласало, како и ливчето на кое не е заокружен ниту еден кандидат.

Доколку на гласачкото ливче за член на ФСС, во рамките на студиска година се заокружени повеќе од 4 (четворица) кандидати, внесено ново име или со сигурност не може да се утврди за кој кандидат се гласало, гласачкото ливче ќе се смета за неважечко. Доколку по било кој дел од гласачкото ливче се напишани/исцртани било какви знаци, целото гласачко ливче се смета за неважечко.

Во случај кога бројот на гласови е ист за повеќе кандидати, се одржува втор круг на гласање само за тие кандидати.

Секој студент има право на увид во изборната документација. Увидот се врши во термин што ќе го определи Изборната комисија.

Изборната комисија составува записник за резултатите од гласањето во кој се констатира кои кандидати се избрани за членови и Претседател на ФСС на ФЗНХ. За избран претседател и членови на Факултетското студентско собрание се смета/сметаат кандидатот/кандидатите кои добиле најмногу гласови од студентите кои гласале.

Гласачкиот материјал Изборната комисија го запечатува во пликови и заедно со записникот го предава во архивата на Факултетот. Изборната документација се чува една година од денот на завршување на изборите во архивата на Факултетот. Донесените одлуки и записниците поврзани со избор на членови на Факултетското студентско собрание се чуваат во архивата на Факултетот, согласно прописите за рокови за чување на архивски документарен материјал.

Изборната комисија, врз основа на записникот донесува одлука за избрани членови на Факултетското студентско собрание, како и за Претседател согласно ова упатство. Одлуката се објавува на веб страницата на Факултетот и се доставува до деканот на Факултетот во рок од 24 часа од завршување на изборите.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Мирјана С. Јанкуловска, претседател

2. Проф. д-р Звезда Богевска, член

3. Кристина Тодорова, студент – член

4. Билјана Стојаноска, студент – член

5. Викторија Соколовска, студент – член
